

# KRALJEVI ČARDASI

## КОРА SPA ОНИК

### Ценовник Зима 2017/2018

Цени по лице на база Појадок и Вечера за период: 03.12.2017- 08.04.2018.				
Период	Смена	Соба 1/2, 1/2+1	Соба 1/1	Апартмани 1/2+2, 1/2+3, 1/2+4
		Ски Опенинг-Специјална Понуда		
03.12. - 17.12.	Нед/Нед	42	55	50
17.12. - 24.12.	Нед/Нед	50	70	60
24.12. - 29.12.	Нед/Нед	55	75	66
29.12. - 07.01.	Пет/Нед	69	100	83
29.12. - 07.01. <span style="color: red;">помалку од 7 ноќи</span>	Пет/Нед	85	115	99
<span style="color: red;">07.01. - 14.01. Детска недела</span>	Нед/Нед	55	75	66
<span style="color: red;">14.01. - 21.01. Детска недела</span>	Нед/Нед	52	70	62
<span style="color: red;">21.01. - 28.01. Смена со Ски-Пас</span>	Нед/Нед	55	75	66
<span style="color: red;">28.01. - 04.02. Недела со ски-опрема</span>	Нед/Нед	59	80	70
04.02. - 11.02.	Нед/Нед	59	80	70
<span style="color: red;">11.02. - 18.02. Детска недела</span>	Нед/Нед	62	85	74
18.02. - 11.03.	Нед/Нед	50	70	60
11.03. - 08.04.	Нед/Нед	42	55	50

\*Цените се изразени во евра, плаќањето е во денарска противредност.

## Попусти:

**10% попуст за резервации до 30.09.2017, целосна уплата на аранжманот.**

**5% попуст за резервации до 15.10.2017, целосна уплата на аранжманот.**

### ◆ Детска недела:

**ГРАТИС престој за 2 деца во присуство на 2 возрасни лица, на сопствено легло:**

- Дете 0-15 години во соба 1/2+1

- Деца 0-15 години во апарман

30% попуст за изнајмување на опрема за скијање

30% попуст за ски-училиште(групна обука )

### Недела со Ски-Пас:

• **ГРАТИС шестдневен Ски-Пас за возрасни(акцијата важи за 7 дневен аранжман во период 21.01-28.01.2018)**

• **30% попуст на ски-опрема за возрасни(акцијата важи исклучиво на наем на комплетна опрема)**

### ◆ Недела со Ски-Опрема:

• **ГРАТИС наем на ски опрема за 6 дена за возрасни(акција се однесува исклучиво за 7 дневен аранжман во период:28.01-04.02.2018)**

## Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база Полупансион(појадок и вечера)на база шведска маса, по лице од ден  
(во случај да престојуваат помалку од 30 гости во хотелот, оброците се служат по принцип сет-мени(избор на повеќе јадења))
- Неограничено користење на SPA&WELLNESS центар кој се простира на 1500m<sup>2</sup>, кој има топла врска со сместувачките капацитети:
  - Затворен базен со димензии 14x6m со џакузи (длабочина 1,7m)
  - Отворен базен со димензии 10x5m (длабочина 1,5m)
  - Џакузи на отворено
  - Финска сауна
  - Био сауна bio sauni (руска бања)
  - Арома бања
  - Хамам
  - Солена Соба
  - кнејрр базен
  - Тапидариум лежалки

\*Дозволен престој за деца постари од 12 години

### Детска зона содржи:

- Baby базен со димензии 6x4m (длабочина 0,4m)
- Детски базен со димензии 13x11m (длабочина 1m) со атракции
- Тобогани

Float Spa капсула и третмани за релаксација, третмани на тело и масажи се задолжително со резервација и со доплата на лице место!

Сите гости на SPA&WELLNESS центар добиваат Бањарка, пешкири и папучи.

- Неограничено користење на Фитнес Центар
- Неограничено користење на сали за пинг-понг
- Организиран транспорт за скијачи од хотелот до гондола(тајминг истакнат на

рецепција) Користење на Ски-сервис на 30m од ски-стаза „Malo jezero” (располага и со голем паркинг,кој се дополнително наплаќа)

- Baby-Cot-Бесплатно(задолжителна резервација)
- Забава за деца:
  - Дружење до Дедо Мраз за време на Новогодишните празници..
  - Игротека во присуство на родител
- Wi-Fi интернет во целиот хотелски комплекс
- Отворен паркинг (мал капацитет)

**Во цената НЕ вклучува(обавезно плаќање на лице место):**

- ◆ Туристичка такса 1 Еур/по лице од ден возрасни
- ◆ Деца од 7-15 години плаќат туристичка такса во износ од 0,50 Еур/по лице на ден
- ◆ Деца од 0-6,99 години туристичка такса-ГРАТИС
- ◆ Хотелско Осигурување во износ од 0,20 Еур по лице на ден(возрасни/деца)

## **Услови:**

- Покрашок престој од наведениот погоре во табелата исклучиво на барање,цените се зголемуваат за 20% од наведените.

-Дете од 0-7 години во присуство на 2 возрасни лица на заедничко легло во соба 1/2-ГРАТИС

- Дете 0-15 години во присуство на едно возрасно лице во соба 1/2-50% попуст

- Дете 0-15 години во присуство на 2 возрасни лица на сопствено легло во соба 1/2+1 на сопствено легло попуст -50% ,второ дете 0-7 години на заедничко легло-ГРАТИС

- Деца од 0-15 години во присуство на 2 возрасни лица на сопствено легло во апартман попуст -50%

- Трето возрасно лице во соба 1/2+1 попуст 30%

- Четврто возрасно лице во апартман 1/2 + 2 попуст 70%

- Четврто и Петто лице во апартман 1/2+3 попуст 50%

- Петто и шето лице во 1/2+4 попуст 50%